

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **03316/2019**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Агенција за катастар на недвижности**

I.1.2) Адреса: **Трифун Хаџи Јанев бр.4**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Агенција за катастар на недвижности Одделение за јавни набавки**, адреса на е-пошта: **javni.nabavki@katastar.gov.mk** телефон/факс: **3204842/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Електронски пристап до службени изданија на ажурирани прописи

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Други услуги кои не се опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои се однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција на програмски материјали од страна на радио и телевизиски куќи или за термините на радио и телевизиско емитување на програма)**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор **Не**

II.4) Централно тело **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Дадено е во техничата спецификација**

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки **Да**

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра	Опис
79980000-7	Претплатнички услуги

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **12**

Или се планира да започне **23.08.2019**

се планира да заврши **27.08.2020**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Набавки од мала вредност**

III.2) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.3) Електронска постапка? **Да**

III.4) Дали е спроведена електронска аукција? **Да**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **09.08.2019**

IV.1.2) Број на договорот / фактурата **1015-10903/1**

IV.1.3) Број на добиени понуди: **2**

Највисока добиена понуда: **300.000,00**

Најниска добиена понуда: **280.000,00**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Друштво за консултантски услуги АЦТ!-ДОО Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **АДОЛФ ЦИБОРОВСКИ 13-А**

Град или населено место: **СКОПЈЕ - ЦЕНТАР**

Држава: **Република Македонија**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **300.000,00**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор без вклучен ДДВ **3.000,00**

IV.3.3) ДДВ: **540,00**

IV.3.4) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ: **3.540,00**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **13.08.2019**

ДЕЛ V: ДОКУМЕНТИ